

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 49, став 3 од Законот за здруженија и фондации („Сл. весник на РМ“ бр.52/10, 135/11 и 55/16) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09, 18/10,15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот на Општина Велес

Советот на Општина Велес на седницата одржана на \_\_\_\_ . 11. 2021 година донесе

**ПРОГРАМА**  
**за активностите на Општина Велес за поддршка на**  
**граѓанскиот сектор во 2022 година**

**I. Цели**

Основни цели на оваа Програма се:

- Соработка со граѓанскиот сектор во согласност со можностите;
- Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженија на граѓани;
- Афирмација на Општина Велес како општина со развиена мрежа на НВО и фондации.

**II. Активности**

За реализирање на целите на оваа Програма, Општина Велес ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси. Во контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон:

- Сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор;
- Обезбедување просторни услови за работа на здруженија на граѓани;
- Давање поддршка на проекти и проектни идеи кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани;
- Воспоставување соработка со здруженија на граѓани од различни интересни групи на делување;
- Здруженија што го афирмираат Велес во државата и надвор од неа.

Во областа на поддршката на граѓанскиот сектор активностите на Општина Велес ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заеницата, кон градење мрежи и колаиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

<b>Активности на Општина Велес во 2022 година</b>		
	<b>НАЗИВ</b>	<b>Предвидени средства</b>
<b>1</b>	<b>АКТИВНОСТИ</b>	<b>1.620.000,00</b>
1.1	Учество во реализација на проекти со граѓански организации и Поддршка на програмски активности	900.000,00
1.2	Учество во партнерски проекти	220.000,00
1.3	Отворени денови за идеи на граѓански организации најмалку два пати во годината	45.000,00
1.4	Изработка на Стратегија за соработка со граѓански организации	150.000,00
1.5	Организирање обуки за подготовка на проекти	90.000,00
1.6	Тековно одржување на објектот на граѓанските организации	165.000,00
1.7	Непредвидени трошоци	50.000,00

### **III. ФИНАНСИРАЊЕ**

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Велес, спонзорства и донации.

За активностите од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2022 година, доколку е потребно ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

### **IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Велес“ и ќе биде дадена на јавна расправа.

Претседател  
на Советот на Општина Велес  
Зоран Љутков с.р.

### **Образложение**

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот сектор во 2022 година претставува континуитет од Програмата за 2021 година. Нацрт-документот е првично планирање на активностите во оваа област, а конечната. Предлог-програма ќе ги содржи во себе сите забелешки, сугестии и насоки што ќе произлезат од Советот на Општина Велес и јавните расправи со институциите, граѓанските организации и месните и урбани заедници.